

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци бр.03-695/2 од 22 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-68/20 од 22 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јуни 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
  - за 2021 година во износ од 24,90 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 25,37 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 25,64 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 4,73%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,85%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 5,88%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 23,72 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 26,08 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 24,14 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 26,60 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 24,13 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 27,15 ден/м<sup>3</sup>.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, бр.03-695/2 од 22 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-68/20 од 22 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	7.746.277
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	63.068
Бруто плати	29.949.544
Други услуги	5.040.422
Останати и вонредни трошоци	2.923.878
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	3.662
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>45.726.851</b>
<b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>	<b>23,17</b>

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	49.142.155	50.295.606	51.709.625
Амортизација	денари	16.002.941	17.675.048	19.408.897
Средства за ликвидност	денари	368.719	386.713	406.352
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	51.945.000	50.800.500	54.395.600
Принос на регулирани средства	денари	8.598.691	9.371.969	10.151.925
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	74.112.507	77.729.336	81.676.798
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	2.738.363	2.737.892	2.737.108
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	26,43	27,66	28,80
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	25,79	26,93	27,75
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	27,06	28,39	29,84

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 2 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 22 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1490/1 од 29 јуни 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	48.315.549	48.995.858	49.686.642
Амортизација	денари	16.002.941	16.677.289	17.375.788
Средства за ликвидност	денари	355.283	362.308	369.663
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	31.122.020	43.988.877	32.682.831
Принос на регулирани основни средства	денари	6.738.157	6.788.533	6.870.154
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	71.411.930	72.823.988	74.302.248
<b>Количина</b>	м <sup>3</sup>	2.738.363	2.737.892	2.737.108
<b>Просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	24,90	25,37	25,64
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	23,72	24,14	24,13
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	26,08	26,60	27,15

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно остварениот износ во 2019 година зголемен за стапката на инфлација од 1,5% (согласно проекциите на НБРМ) и истите изнесуваат 7.862.471 денари за 2021 година, 7.980.409 денари за 2022 година и 8.100.115 денари за 2023 година;
2. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 67.065 денари за 2021 година, 68.188 денари за 2022 година и 69.552 денари за 2023 година;
3. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 32.298.137 денари, додека за останатите две години се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и за 2022 година изнесуваат 32.782.609 денари и за 2023 година изнесуваат 33.274.348 денари;
4. Другите услуги се пресметани согласно остварениот износ во 2019 година зголемен за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 5.116.028 денари за 2021 година, 5.192.769 денари за 2022 година и 5.270.660 денари за 2023 година;

5. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се пресметани согласно остварениот износ во 2019 година зголемен за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 2.967.736 денари, додека за останатите две години се задржани на исто ниво од 2021 година;
6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.111 денари за 2021 година, 4.148 денари за 2022 година и 4.231 денари за 2023 година.

Амортизацијата на ново набавените сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно за двете водни услуги изнесува 55,24%. Согласно тоа амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 15.706.694 денари за 2021 година, 16.146.301 денари за 2022 година и 15.411.865 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 296.247 денари за 2021 година, 530.988 денари за 2022 година и 1.963.924 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 355.283 денари за 2021 година, 362.308 денари за 2022 година и 369.663 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 6.738.157 денари, за 2022 година изнесува 6.788.533 денари и за 2023 година изнесува 6.870.154 денари. При пресметката на приносот земено се во предвид 55,24% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции финансирани од сопствени средства за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 25.693.520 денари за 2021 година, 8.404.877 денари за 2022 година и 26.791.431 денари за 2023 година и планираните бесплатно добиени средства во износ од 5.428.500 денари за 2021 година, 35.584.000 денари за 2022 година и 5.891.400 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 24,90 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 25,37 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 25,64 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Кавадарци.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување

на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 4,73% за 2021 година, 4,85% за 2022 година и 5,88% за 2023 година.

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-68/20  
29 јуни 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски